



СЛУ

91001 Skopje
rah 51

Т

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 20 март 1987

БЕЛГРАД

БРОЈ 19

ГОД. XLIII

Цена на овој број е 140 динари. – Аконтација на претплатата за 1987 година изнесува 6.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Релакција Улица Јована Ристички бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

306.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА НА ОПРЕДЕЛЕНО НИВО

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници што цените на своите производи ги зголемиле и ги примениле во периодот од 1 јануари 1987 година до денот на влегувањето во сила на оваа одлука за повеќе од остварениот растез на производителските цени во индустријата, од 20,3%, а што се формираат според условите на пазарот, односно што во тој период не се на една од формите на непосредна контрола на цените, се должни, во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги вратат цените на тие производи на нивото на цените што според прописите постоеше и е применувано до 31 декември 1986 година зголемено за 20,3%.

2. Цените на производите што се враќаат на нивото од точка 1 на оваа одлука организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници можат да ги променат по истекот на рокот од 90 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи се должни цените на производите на залихи на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и цените на производите што до тој ден на тие организации им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат), а што според одредбите на оваа одлука се враќаат на нивото од точка 1 на оваа одлука, да ги формираат така што на цените на производите вратени на нивото од точка 1 на оваа одлука го засметуваат, во согласност со прописите, учеството за покривање на трошоците на прометот.

4. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници од точка 1 на оваа одлука се должни, во рок од три дена од денот на истекот на рокот од точка 1 на оваа одлука, на вообичаен начин да ги известат купувачите – потрошувачите за враќањето на цените на своите производи на нивото од точка 1 на оваа одлука.

5. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници од точка 1 на оваа одлука се должни, во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги достават до Сојузниот завод за цени цените на производите формирани и применувани во периодот од 1 јануари 1987 године до денот на влегувањето во сила на оваа одлука и цените формирани во согласност со одредбата од таа точка.

6. По исклучок од одредбите на оваа одлука, по барање на организациите на здружен труд и на другите самоуправни организации и заедници што цените на своите производи во 1986 година ги зголемиле помалку од растезот на цените на производителите на индустриски про-

изводи во таа година, Сојузниот завод за цени може да реши тие организации да не се должни да ги вратат цените на нивото предвидено со оваа одлука.

7. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на цените на производите што организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници ги формирале во 1987 година во согласност со прописите на Сојузниот извршен совет за непосредна контрола на цените и на цените на производите на производителите чијашто дејност со Одлуката за единствената класификација на дејностите е распоредена во гранката 133 Производство и преработка на тутун.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 65
19 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

307.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат земен гас можат цените за земен гас да ги формираат така што највисоката цена да изнесува 38,220 динари по 1 cm³ гас, со топлотна вредност од 33,388, 35 kJ на температура од 288,15 K и притисок од 1,01325 бар.

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоатационо поле, при постојните услови за продажба и тарифните ставови што според прописите постоеја на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за земен гас. („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/86).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 66
19 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпредседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

308.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ И ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ТИЕ ПРОИЗВОДИ ВО ПРОМЕТОТ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат нафта, ги формираат цените на нафтата зависно од квалитетот, во паритет со просечната цена на увозната нафта од 68.289 динари по тона франко југословенска граница.

Цените на нафтата формирани според одредбите на став 1 од оваа точка важат франко производител, при задржување на постојните услови на продажбата.

2. Организациите на здружен труд што произведуваат нафтени деривати ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што највисокото ниво на цените да изнесува, и тоа за:

	Дин/л
1) моторен бензин:	
– МБ-86	90,361
– МБ-98	105,438
– БМБ-95	116,184
2) гасно масло-дизел-гориво:	
– Д-1	82,001
– Д-2	81,073
– Д-3	80,180
3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	80,214
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	79,412
5) масло за горење:	Дин/kg
– лесно (Л)	74,297
– средно (С)	66,992
– средно нискосулфурно (СНС)	73,706
– тешко (Т)	53,989
– тешко нискосулфурно (ТНС)	64,279
6) примарен бензин	66,212
7) млазно гориво (ГМ-1)	100,745

Цените на другите млазни горива се формираат во паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1)

8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и пропан-бутан смеса-ПБС)	98,967
---	--------

Цените на другите течни горива се формираат во паритет со цената на пропанот и бутанот.

	Дин/kg
9) битумен за патишта (БИТ-200)	71,293

Цените на другите битумени се формираат во паритет со цените на битуменот (БИТ-200).

	Дин/kg
10) авио-бензин (АБ 80/87)	141,785

Цените на другите авио-бензини се формираат во паритет со цената на авио-бензинот (АБ-80/87).

	Дин/kg
11) базно масло (И.В.90)	134,050.

Цените на другите базни масла се формираат во паритет со цената на базното масло (И.В.90) спрема индексот на вискозитетот:

	Дин/kg
12) аромати:	
– бензен	167,935
– толуен	137,194
– О-ксилен	148,957
– МП-ксилен	137,194
– етил-бензен	217,580

13) специјален бензин за маслодајни култури	141,033
14) специјален бензин за гума	132,292.

Цените на другите специјални бензини се формираат во паритет со цената на специјалниот бензин за гума.

	Дин/kg
15) медицински бензин	149,886
16) white-шпиритус 140/200	98,943
17) петрол-кокс-калциниран регулар	84,678.

Цените на другите видови петрол-кокс се формираат во паритет со цената на петрол-кокс-калциниран регулар.

	Дин/kg
18) петролеј за осветление	103,902
19) петролеј за мотори	103,902
20) петролеј за сигнали	103,902
21) парафин – кристален белен	201,768

Цените на другите парафини се формираат во паритет со цената на парафинот кристален белен.

	Дин/kg
22) рафинати и дестилати – вретенски дестилат (ВЕД)	104,635.

Цените на другите рафинати и дестилати се формираат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (ВЕД).

Цените на другите нафтени деривати утврдени со Одлуката за единствената класификација на дејностите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/76, 62/77, 72/80, 77/82, 71/83, 68/84, 76/85, 28/86 и 72/86) се зголемуваат за 33,5%.

Цените на производите од одредбите под 1 до 4 став 1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако прометот не се врши преку пумпна станица, цените важат франко складиште на купувачот, во согласност со самоуправната спогодба односно договорот меѓу производителот и купувачот на овие деривати.

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став 1 на оваа точка и цените формирани според одредбата на став 2 од оваа точка, важат франко натоварено во вагон, автоцистерна или танкер во местото на производителот.

Организациите на здружен труд што произведуваат минерални мазива можат постојните продажни цени на минералните мазива да ги зголемат до 29,6%, со задржување на постојните услови на продажбата.

Цените на минералните мазива од став 5 на оваа точка важат франко натоварено во кругот на рафинеријата.

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на нафтени деривати можат на цените од точка 2 на оваа одлука да го засметаат учеството за покрите на трошоците на прометот, и тоа најмногу за:

– моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; гасно масло – дизел – гориво: Д-1, Д-2 и Д-3; масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно специјално (ЛС)	до 12,63%
– моторен бензин БМБ-95	до 20,78%;
– масло за горење: лесно (Л), средно (С), средно нискосулфурно (СНС), тешко (Т) и тешко нискосулфурно (ТНС)	до 4,20%
– млазно гориво (ГМ-1)	до 13,14%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите млазни горива се формираат во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на млазното гориво (ГМ-1);

- примарен бензин (ако не се транспортира во цевоводи) до 3,40%
- битумен за патишта (БИТ-200) до 5,26%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите битумени се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на битуменот (БИТ-200)

- авио-бензин (АВ 80/87) до 10,55%.

Учеството за покрите на трошоците на други авио-бензини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на авио-бензинот (АВ 80/87)

- базно масло (I.V.90) до 6,32%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите базни масла се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на базните масла (I.V.90) според индексот на вискозитетот

- аромати: бензен, толуен'О-ксилен, МП-ксилен и етил-бензен до 5,22%
- специјален бензин за маслодајни култури до 6,56%
- специјален бензин за гума до 6,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите специјални бензини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на специјалниот бензин за гума

- медицински бензин до 6,56%
- white-шпиритус 140/200 до 5,56%
- петрол-кокс-калциниран регулар до 6,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите видови петрол-кокс се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на петрол-кокс-калциниран регулар

- петролеј за осветление, петролеј за мотори и петролеј за сигнали до 6,56%
- парафин – кристален белен до 6,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите парафини се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на парафинот – кристален белен

- рафинати и дестилати – вретенскиот дестилат (ВЕД) до 5,56%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот на другите рафинати и дестилати се формира во паритет со учеството за покрите на трошоците на прометот на вретенскиот дестилат (ВЕД)

- минерални мазира до 12,16%
- течен гас:

- а) за покрите на трошоците на прометот на техниот гас на мало во шишиња, контејнери и садови – резервоари што се вградени во моторни возила до 15,02%
- б) за покрите на трошоците на прометот на течен гас на големо во шишиња, контејнери и резервоари од кои се врши полнење на садови на резервоари што се вградени во моторни возила, како и за покрите на трошоците на прометот на големо ако испораката се врши во стабилни резервоари и низ цевоводи, освен ако испораката се врши до индустриски потрошувачи, полнилници и фарми до 10,51%
- в) за покрите на трошоците на прометот на течен гас на големо ако испораката се

врши во стабилни резервоари и низ цевоводи до индустриски потрошувачи, полнилници и фарми до 6,31%.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на течен гас, масло за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) и на млазно гориво (ГМ-1), ако тие произведи ги набавуваат од домашно производство и од увоз, можат цените на тие производи да ги формираат така што на просечната набавна цена да го додадат учеството за покрите на трошоците на прометот. Просечната набавна цена се формира врз основа на набавните цени и количествата од домашно производство и од увозот, што се остварени во периодот од последната промена на просечната набавна цена до денот на утврдувањето на новата просечна набавна цена, вклучувајќи ги зависните трошоци и остварените позитивни или негативни разлики од периодот од последната промена на просечната набавна цена.

Просечната набавна цена од став 3 на оваа точка се формира најмалку секои три месеци.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на течен гас можат во просечната набавна цена на техниот гас да го засметаат, како зависен трошок, износот за покрите на полнењето со течен гас на шишиња, контејнери и садови – резервоари, што се вградени во моторни возила до 15,02% од таа цена.

4. Ако во прометот на производите од точка 2 на оваа одлука учествува голем потрошувач кој самостојно организира дистрибуција и промет на мало (Југословенската народна армија), се применува 25% од утврдената стапка за промет на големо и мало.

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокото ниво на цените на нафта и на нафтените деривати и за формирање на цените на тие производи во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 67
19 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

309.

Врз основа на член 185 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 58/79, 21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИЗНОСИТЕ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ И НАДОМЕСТОТ ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

1. Во Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените за нафтни деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/86 и 69/86) во точка 7 став 3 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на нафтни деривати и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на нафтни деривати се должни до 20-ти во месецот за претходниот месец да ја уплатат на сметката од став 2 на оваа точка позитивната разлика настаната по пребивањето на позитивните и негативните ефекти, и тоа: по основ на зголемени трошоци за транспорт остварени во сувоземен пат во однос на воден пат, разликата меѓу фактичките цени за нафта и цените за нафта од точка 1 на Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтни деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/86), точка 1 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените

за нафта и нафтни деривати („Службен лист на СФРЈ”, бр. 27/86) и точка 1 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтни деривати и за формирање на цените на тие производи во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/86) и точка 1 од Одлуката за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтни деривати и за формирање на цените на тие производи во прометот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 19/87) и разликата меѓу цените за нафтни деривати на домашниот пазар и цените франко југословенска граница остварени во извозот на тие нафтни деривати.”.

2. Во точка 8 став 1 се менува и гласи:

„На цените за нафтни деривати формирани во согласност со Одлуката се додава износот за враќање на царината и другите увозни давачки во корист на организациите на здружен труд што извезуваат, и тоа на цените за:

Дин/1

1) моторен бензин:	
– МБ – 86	50,260
– МБ – 98	52,868
– БМБ – 95	52,364
2) гасно масло – дизел-гориво:	
– Д – 1	47,04
– Д – 2	47,771
– Д – 3	46,669

Став 3 се менува и гласи:

„Организациите на здружен труд од тар. број 2 став 1 одредба под 2 став 2 и став 2 одредби под 4 и 5 на Тарифата на основниот данок на промет која претставува составен дел на Законот за оданочување на производи и услуги во прометот, организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на леб во пекарници на течни горива и организациите на здружен труд – топлани на мазут, не ги уплатуваат износите од став 1 на оваа точка.”.

3. Во точка 9 став 1 се менува и гласи:

„На цените за нафтни деривати формирани во согласност со Одлуката се додава износот за истражување на нафта и гас, и тоа на цените за:

Дин/1

1) моторен бензин:	
– МБ – 86	3,762
– МБ – 98	4,508
– БМБ – 95	5,440
2) гасно масло – дизел-гориво:	
– Д – 1	3,843
– Д – 2	3,738
– Д – 3	3,632

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ)	4,108
4) масло за горење лесно специјално (ЛС)	4,056
5) течен гас	1,911
6) битумен	1,000

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 68
19 март 1987 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевик, с. р.

310.

Врз основа на чл. 22, 64а и 66 од Законот за Народната банка на Југославија и за единствено монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81, 26/84 и 71/86), во согласност со Сојузниот извршен совет, Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТНИТЕ СТАПКИ НА ПЛАСМАНИТЕ ОД ПРИМАРНАТА ЕМИСИЈА

1. Во Одлуката за каматните стапки на пласманите од примарната емисија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/86), во називот по зборот: „емисија” се додаваат зборовите: „и на други побарувања на Народната банка на Југославија”.

2. Во точка 1 по зборовите: „примарната емисија” се додаваат записка и зборовите: „како и на сите други побарувања на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: пласманите од примарната емисија)”.

3. Во точка 2 ставот 2 се брише.

4. Во точка 3 став 1 зборовите: „дека банката го користела” се заменуваат со зборовите: „дека е користен”.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

О. бр. 7
12 март 1987 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Душан Влатковиќ, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за начинот на формирање на цените на свежото месо, објавена во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/87, се поткрала подолу наведената грешка, па се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СВЕЖОТО МЕСО

Во точка 6 треба да се изостават по грешка внесените зборови: „и езерата”.

Од Сојузниот комитет за законодавство, Белград, 19 март 1987 година

СОДРЖИНА:

	Страна
306. Одлука за враќање на цените на одделни производи од интерес за целата земја на определено ниво — — — — —	537
307. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за земен гас — — — — —	537
308. Одлука за определување на највисокото ниво на цените за нафта и нафтни деривати и за формирање на цените на тие производи во прометот — — — — —	538
309. Одлука за измени на Одлуката за определување на износите за посебни намени и надоместот при утврдувањето на цените на нафтни деривати — — — — —	539
310. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за каматните стапки на пласмените од примарната емисија — — — — —	540
Исправка на Одлуката за начинот на формирање на цените на свежото месо — — — — —	540